



**HYUNDAI MACEDONIA  
МИ-ДА ГРАНД МОТОРС**  
ул. Босна и Херцеговина бр.1  
1000 Скопје, Р. Македонија  
Тел: +389 2 3073 103  
contact@hyundai-mk.mk



# STARIA LUX

Ценовникот важи од 01.01.2022

Модел	Опрема	Погонска оска	Гориво	Запремина на мотор (ccm)	Сила на мотор (КС)	Број на седишта	Менувач	EUR Цена на возило со ДМВ и ДДВ
NEW STARIA LUX 2,2 CRDi	PREMIUM	2WD	дизел	2,199	177	6+1	автоматски	<b>52,700</b>
NEW STARIA LUX 2,2 CRDi	IMPRESSION	2WD	дизел	2,199	177	6+1	автоматски	<b>54,500</b>
NEW STARIA LUX 2,2 CRDi	ULTIMATE	2WD	дизел	2,199	177	6+1	автоматски	<b>56,300</b>
NEW STARIA LUX 2,2 CRDi	PREMIUM	4WD	дизел	2,199	177	6+1	автоматски	<b>55,200</b>
NEW STARIA LUX 2,2 CRDi	IMPRESSION	4WD	дизел	2,199	177	6+1	автоматски	<b>56,500</b>
NEW STARIA LUX 2,2 CRDi	ULTIMATE	4WD	дизел	2,199	177	6+1	автоматски	<b>58,200</b>

## СТАНДАРДНА ОПРЕМА PREMIUM:

SHIFT BY WIRE (Автоматски менувач на копче)	Поместување на втор и трет ред седишта ( до 300 mm)	LED задни светла за магла
Избор на стил на возење	Premium relax седишта во втор ред	10,25" дигитална инструмент табла
E-CALL - (не е опција за МК)	Загревани предни и задни седишта	10,25" екран осетлив на допир
ABS (Anti Lock Brake System)	Висинско подесување на возачко седиште	Навигација
ESC (Electronic Stability Control)	Ел. на задна врата	Аудио систем со дополнително појачало
MCB (Multi collision braking)	Електро серво управувач	Задна паркинг камера
HAC (Hill Assist Control)	Кожен волан	Bluetooth handsfree со гласовни команди на волан
BCA (Blind-Spot Collision Avoidance Assist)	Загреван волан	Команди на волан радиото
(Детекција на возило во мртво агол)	Подесување на воланот по висина и длабочина	Двоязонска автоматска клима
FCA (Forward Collision Avoidance Assist Car/Pedestrian/Cycle)	ISOFIX	Електрохроматски ретровизори
(Систем за детекција и спречување на преден судар при мали брзини)	Предни воздушни перници	Надворешни ретровизори обложени со хром
FCA-JX (Junction Turning Forward Collision Avoidance)	Предни странични воздушни перници	Аеро брисачи
(Детекција и автоматско кочење во случај на надоаѓање на возило при вртење лево)	Странични воздушни перници	LED стоп светло
LKA (Lane Keep Assist)	Ел. подесиви и преклопиви ретровизори	Централно далечинско заклучување
(Систем за следење на коловозна лента)	Загреван ретровизори	SMART KEY со Start/Stop копче
LFA (Lane Following Assist)	Странични индикатори вградени во ретровизорите	Аларм
(Автоматско одржување на возило на средина од коловозна лента)	Ел. подесиви прозори	Предни и задни паркинг сензори
SCC (Navigation-based Smart Cruise Control)	Автоматско подесување на прозори	Безжичен полнач за телефон напред
(Одржување на брзина согласно ограничувањата за брзина на пат со помош на GPS Навигацијата)	црнотрешна и	12V приклучок напред
HDA (Highway Driving Assist)	заштита на	USB полнач напред и позади
(Автоматско одржување на растојание на возило на автопат)	Ламинирано ветробранско стакло	USB полнач на централна конзола
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist)	Завеси на странични прозори	Амбиентално светло
(Систем за препознавање на сообраќајни знаци и прилагодување на брзината)	Отварање на прозорите во втор ред	Централен наслон за рака
MSLA (Manual Speed Limit Assist) (Систем за ограничување на брзина)	Црна предна решетка	Дополнителна заштита на мотор
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	LED предна лајсна	Предни диск сопирачки 18"
(Систем за притисок во гумите)	Хромирани рачки на вратите	Задни диск сопирачки 16"
Ел. рачна сопирачка	Автоматски светла	Мрежа за багажник
Stop & Go систем	LED предни светла	Подготовка за приколка
Информација за преместување на патниците	LED дневни светла	Алу. фелни 7,5J x 19"
	LED позициони светла	Michelin гуми 235/55 R19
	LED задна светлосна група	Резервно тркало
	Кожни седишта	

## IMPRESSION ПОВЕЌЕ ОД PREMIUM:

SVM (Surround View Monitor)	Ел. подесување на лумбална поддршка на возачко седиште	Bose аудио систем
(HD камера со 360 степени приказ на возило)	Ел. подесување на возачко седиште	Централен звучник напред
BVM (Blind-Spot View Monitor)		
(Приказ на мртво агол на инструмент табла при вклучување на страничен индикатор за вртење)		

## ULTIMATE ПОВЕЌЕ ОД IMPRESSION:

Предна хромирана решетка	NAPA Кожни седишта	Аудио внатрешна камера за надзор на патниците
Вентилација на предни и задни седишта	Ел. на задна врата	Алу.фелни 7,0J x 18
Ел. подесување на предни седишта	Инф. за поместување на патниците со предупредување	Гуми 215/65 R18 (B type)



Дополнителна опрема		EUR
Ел. панорамски покрив	опција само кај ULTIMATE	<b>1200</b>
Металик Боја - ABYSS BLACK, GAIA BROWN, GRAPHITE GRAY, SHIMMERING SILVER, MOONLIGHT BLUE, OLIVINE GRAY	кај сите пакети на опрема	<b>700</b>
Акрилна боја - ATLAS WHITE	кај сите пакети на опрема	<b>без доплата</b>

Цените се изразени во евра, а плаќањето се врши во денарска противвредност по курс 1EUR=61.8денари  
Произведувачот и продавачот го задржуваат правото без предходна најава да ги променат цените и спецификацијата на возилата